



Електронски систем

Биро за јавни набавки

**Министерство за Финанси - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

**ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА****ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

- I.1) Податоци за договорниот орган
  - I.1.1) Назив на договорниот орган: **Град Скопје**
  - I.1.2) Адреса: **Бул. Илинден 82**
  - I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**
  - I.1.4) Интернет адреса: **<http://www.skopje.gov.mk>**
  - I.1.5) Лице за контакт: **Ирена Стоименова** Адреса на е-пошта: **[javninabavki@skopje.gov.mk](mailto:javninabavki@skopje.gov.mk)** Телефон/Факс: **3297-222/3297-292**
- I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:  
**Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги**

**ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

- II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:  
**Изведба на дополнителни и непредвидени работи за изведба на слуштен плафон и дополнителни и непредвидени гипсарски работи за катна гаража на ул. „Мито Хаџи Василев Јасмин“ врз основа на претходно склучен договор бр. 08-2400/32 од 15.03.2011 година**
- II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**  
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:  
**Катна гаржа на ул. „Мито Хаџи Василев Јасмин“**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

**Период во месеци: 1**

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1) Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

**таквите дополнителни работи или услуги не можат да бидат технички или економски одделени од основниот договор без поголеми проблеми за договорниот орган**

Дополнително образложение за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

**Во текот на изведбата на работите на катната гаража на ул. „Мито Хаџи Василев Јасмин“ по завршување на инсталациите од фазите машинство, водовод и електрика, се јави потреба од изведба на спуштен плафон и дополнителни гипсарски работи на одредени делови од деловните простории, се со цел да се обезбеди соодветна висина, како и маскирање на горенаведените инсталации и нивна заштита од несакани влијанија, по претходно изработен Анекс на Оновниот проект-техничко решение на плафони изработен од ДПТУ „Горичанка“ Скопје**

III.2) Меѓународна објава: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5) Дали била користена електронска аукција? **Не**

### **ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА**

- IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба
- IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **09.01.2013**
- IV.1.2) Број на добиени понуди: **1**
- IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот  
Име на носителот на набавката: **Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје**  
Адреса на носителот на набавката: **ул.Велџо Влаховиќ бр.8**  
Град или населено место: **Скопје** Држава: **Македонија**
- IV.3) Информации за вредноста на договорот
- IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **2389830 ден.**
- IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **2559767 ден.**
- IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **28.01.2013**